



Врз основа на член 172 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), одредбите на Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца „ („Службен весник на РМ“ бр.28/14, 136/14, 40/14, 71/15, 170/16 и 151/18) и член 38 став 1 алинеја 23 од Статутот на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово, Директорката на Установата на 02.09.2020 година, донесе

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ НАРУШЕНА НОРМАЛНА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА ДЕТЕТО (КОВИД-19)

- Доколку за време на престој на детето дојде до нарушување на нормалната здравствена состојба (покачена телесна температура, кашлање, повраќање и дијареа), воспитувачот/негователот е должен веднаш да го извести раководителот на објектот.
- Раководителот на објектот е должен да го извести родителот на детето и да го изолира во посебна просторија за таа намена (соба за изолација).
- Во исто време, раководителот на објектот ги информира медицинската сестра и директорот.
- Откако родителот ќе си го земе детето, има обврска по извршен лекарски преглед да го извести воспитувачот/негователот за здравствената состојба на детето.
- Доколку се работи за заболување од Ковид-19, воспитувачот/негователот истовремено ги информира раководителот на објектот, медицинската сестра и директорот.
- Медицинската сестра има обврска да ја извести надлежната здравствена установа – центар за јавно здравје за случајот на заболено дете од Ковид-19.
- Директорот има обврска за случајот на заболено дете од Ковид-19 веднаш да ги извести основачот и министерството.
- По добиени насоки, препораки и напатствија од надлежниот центар за јавно здравје, Установата има обврска да постапи по истите и да ги спроведе во целост.

**Директорка,
Марина Алексовска**